



## Извештај за Годишен план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за законодавство за 2021 година

Во текот на 2021 година Секретаријатот за законодавство успешно управува со ризикот од појава на корупција. Со оглед на фактот дека Секретаријатот за законодавство во 2021 година не се соочил со проблеми поврзани со корупција, би можело да се констатира дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. Сепак, ризикот од појава на корупција како можност го анализира со цел да се продолжи со доброто, квалитетното и ефикасно работење, што меѓудругото подразбира и борба против корупцијата и судирот на интереси.

Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за законодавство за 2021 година, Секретаријатот за законодавство успешно ги идентификува можните ризични области за појава на корупција. Соодветно ги идентификува причините, условите и факторите кои ја овозможуваат корупцијата. Исто така, воспоставени се и соодветни алатки и механизми за спречување на корупцијата и канали за известување, односно пријавување на корупцијата. Транспарентноста на Секретаријатот за законодавство постојано се подобрува преку редовно ажурирање на содржината на web страницата <http://www.sz.gov.mk>.

Секретаријатот за законодавство и понатаму ќе продолжи со праксата на управување со ризиците, вклучително и ризикот од појава на корупција, да ги следи новите законски решенија од областа на корупцијата, да ги ревидира интерните процедури по потреба и да постапува и презема мерки соодветно на ниво на новонастанатата состојба.

Секретаријат за законодавство

Секретар

Дила Пејчиновска Миладиновска



# Извештај за Годишен план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за законодавство за 2021 година Raporti i Planit vjetor për parandalimin e korrupsionit në Sekretariatit e Legjislacionit për vitin 2021

Во текот на 2021 година Секретаријатот за законодавство успешно управува со ризикот од појава на корупција. Со оглед на фактот дека Секретаријатот за законодавство во 2021 година не се соочил со проблеми поврзани со корупција, би можело да се констатира дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. Сепак, ризикот од појава на корупција како можност го анализира со цел да се продолжи со доброто, квалитетното и ефикасно работење, што меѓудругото подразбира и борба против корупцијата и судирот на интереси.

Gjatë vitit 2021, Sekretariati i Legjislacionit me sukses e menaxhon rrezikun e korrupsionit. Duke pasur parasysh faktin se Sekretariati i Legjislacionit në vitin 2021 nuk u përball me probleme të lidhura me korrupsionin, mund të konstatohet se rreziku i shfaqjes së korrupsionit është reduktuar në minimum. Megjithatë, rreziku i paraqitjes së korrupsionit si mundësi e analizon me qëllim për të vazhduar punën e mirë, cilësore dhe efikase, e cila ndër të tjera nënkupton edhe luftën kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave.

Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за законодавство за 2021 година, Секретаријатот за законодавство успешно ги идентификува можните ризични области за појава на корупција. Соодветно ги идентификува причините, условите и факторите кои ја овозможуваат корупцијата. Исто така, воспоставени се и соодветни алатки и **механизми** за спречување на корупцијата и канали за известување, односно пријавување на корупцијата. Транспарентноста на Секретаријатот за законодавство постојано се подобрува преку редовно ажурирање на содржината на web страницата <http://www.sz.gov.mk>.

Me Planin vjetor të parandalimit të korrupsionit në Sekretariatit e Legjislacionit për vitin 2021, Sekretariati i Legjislacionit identifikon me sukses fushat e mundshme të rrezikut për shfaqjen e korrupsionit. Në mënyrë përkatëse i identifikon arsyet, kushtet dhe faktorët që mundësojnë korrupsionin. Gjithashtu, janë krijuar mjete **dhe mekanizma** përkatës për parandalimit të korrupsionit dhe kanalet e raportimit, respektivisht paraqitjes së korrupsionit. Transparenca e Sekretariatit të Legjislacionit është duke u përmirësuar vazhdimisht nëpërmjet përditësimit të rregullt të përmbajtjes së uebfaqes <http://www.sz.gov.mk>.

Секретаријатот за законодавство и понатаму ќе продолжи со праксата на управување со ризиците, вклучително и ризикот од појава на корупција, да ги следи новите законски решенија од областа на корупцијата, да ги ревидира интерните процедури по потреба и да постапува и презема мерки соодветно на ниво на новонастанатата состојба.

Sekretariati i Legjislacionit do të vazhdojë me praktikën e menaxhimit të rrezikut, përfshirë rrezikun e korrupsionit, për të ndjekur zgjidhjet e reja ligjore në fushën e korrupsionit, për të rishikuar procedurat e brendshme sipas nevojës dhe për të vepruar e marrë masa në pajtim me rrethanat në nivelin e situatës së re.

**Секретаријат за законодавство**  
**Sekretariati i Legjislacionit**